



Пилешки ролатчиња

Состојки

- 350 гр пилешко
- 1 јајце
- 1 кромид
- 5 гр магдонос
- 200 гр сланина
- 1.5 лажици сончогледово масло
- 5 гр MAGGI Мешан Зачин

Упатство

1. Исечкајте ги кромидот и сувиот врат на ситно, па додадете го јајцето и MAGGI магијата на вкусот.
2. Месото исечете го на шницли и исчукајте го.
3. Смесата ставете ја во средината на месото, па изрендајте малку сирење. Обликувајте ги во ролатчиња и потоа секое смотајте го во парче сланина.
4. Ставете ги ролатчињата во подмачкана тава и печете ги на 180°C 35 минути.

🕒 50 Мин

⊕ 4 порции

Јаглехидрати	2.99 g
Енергија	412.61 kcal
Масти	34.7 g
Протеини	24.15 g